

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2014 ВО СОГЛАСНОСТ
СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ СТАНДАРДИ КОИ СЕ
ПРИФАТЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА**

МАРТ 2015

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 28

ДОДАТОЦИ

- Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење
- Додаток 2 - Годишна сметка
- Додаток 3 - Годишен Извештај за работењето

До акционерите на
Акционерското друштво
Фустеларко Борец АД Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД, Битола (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2014 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и примена на соодветни сметководствени проценки зависно од околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До акционерите на
Акционерското друштво
Фустеларко Борец АД Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2014 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола за годината која завршува на 31 декември 2014 година.

Скопје, 12 март 2015 година

Драган Димитров
Овластен ревизор Управител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2014
Во илјади денари

	Белешка	2014	2013
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	233.088	231.986
Останати оперативни приходи	5	13.265	12.478
Вкупно оперативни приходи		246.353	244.464
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Набавна вредност на продадени стоки		(15.883)	(25.219)
Трошоци за материјали и одржување	6	(145.543)	(147.825)
Плати и други лични примања	7	(41.256)	(40.424)
Амортизација	8	(11.068)	(9.529)
Останати оперативни трошоци	9	(15.548)	(16.167)
Вкупно оперативни трошоци		(229.298)	(239.165)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		17.055	5.299
Приходи (расходи) од финансирање			
Приходи од финансирање и курсни разл.	10	354	362
Расходи од финансирање и курсни разл.	11	(951)	(241)
		(597)	121
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		16.458	5.420
Данок од добивка	12	-	-
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		16.458	5.420
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		16.458	5.420
Заработувачка по акција			
	13		
- Основна заработка по акција (во Денари)		230	76
- Разводнета заработка по акција (во Денари)		230	76

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 23 февруари 2015 година и се потпишани во негово име од страна на:

Томе Трајкоски
Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2014
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2014	31 декември 2013
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	83.071	78.533
		83.071	78.533
Тековни средства			
Залихи	15	40.527	39.652
Побарувања од купувачи	16	108.457	95.777
Останати тековни средства и АВР	17	6.898	6.057
Пари и парични еквиваленти	18	10.714	10.975
		166.596	152.461
ВКУПНИ СРЕДСТВА		249.667	230.994
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал	19	165.152	165.152
Трезорски акции		-	(4.808)
Законски резерви		5.050	4.779
Акумулирана добивка		29.612	18.234
		199.814	183.357
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	20	5.391	3.613
		5.391	3.613
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	21	1.122	626
Обврски кон добавувачи	22	40.506	40.705
Останати тековни обврски и ПВР	23	2.834	2.693
		49.853	47.637
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		249.667	230.994

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 23 февруари 2015 година и се потпишани во негово име од страна на:

Томе Трајкоски
Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
 За годината која завршува на 31 декември 2014
 Во илјади денари

	Капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Акумулирана Добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2013	165.152	(4.808)	3.528	19.079	182.951
Распределба на добивката	-	-	1.251	(1.251)	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	(5.014)	(5.014)
Тековна добивка	-	-	-	5.420	5.420
Состојба на 31 декември 2013	165.152	(4.808)	4.779	18.234	183.357
Распределба на добивката	-	-	271	(271)	-
Поништени сопствени акции	-	4.808	-	(4.808)	-
Тековна добивка	-	-	-	16.457	16.457
Состојба на 31 декември 2014	165.152	-	5.050	29.612	199.814

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2014
Во илјади денари

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка пред оданочување	16.457	5.420
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	11.068	9.529
Кусоци/вишоци на залиха по попис	318	(220)
Отпис на обврски/ Добиени одобренија	(1.139)	(2.104)
Отпис на побарувања/ Дадени работи	5.620	7.700
Расходување на застарени залихи	123	108
Усогласување за камати и курсни разлики	852	(149)
Оперативен профит пред промена на работниот капитал	33.299	20.503
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/ (намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	(18.423)	(15.594)
Останати побарувања	(841)	(82)
Залихи	(1.317)	(280)
<i>Зголемување/ (намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	1.134	10.535
Останати обврски	141	(16)
Парични средства кои произлегуваат од работењето	<u>13.994</u>	<u>15.066</u>
Платени камати	(318)	(179)
Платен данок од добивка	-	-
Нето паричен тек од оперативни активности	<u>13.676</u>	<u>14.887</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(15.606)	(13.945)
Примени камати	95	328
Нето паричен тек од инвестициони активности	<u>(15.701)</u>	<u>(13.616)</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Купени сопствени акции	-	-
Долгорочни финансиски обврски	1.268	258
Краткорочни финансиски обврски	496	626
Исплатени дивиденди	-	(5.014)
Нето паричен тек од финансиски активности	<u>1.764</u>	<u>(4.130)</u>
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства	(261)	(2.859)
Пари и парични средства на почетокот на годината	10.975	13.834
Пари и парични средства, крај на годината (Белешка 18)	<u>10.714</u>	<u>10.975</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

“ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ” АД - Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна дејност на Друштвото претставува графичко производство, односно производство на амбалажа од хартија и картон. Согласно Законот за вработување на инвалидни лица, друштвото е регистрирано како “Заштитно друштво” односно има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни лица.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола, ул. “Индустриска” бр. ББ.

На 31 Декември 2014 година, Друштвото имало 166 вработени (31 декември 2013: 158 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.2. Користење на проценки**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Лизинг**(а) Оперативен лизинг**

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.7. Лизинг (Продолжува)****(б) Финансиски лизинг**

Лизингот се класифицира како финансиски кога со условите на закупот се пренесуваат сите значајни ризици и награди од сопственоста на наемопримателот. Сите други договори за закуп се класифицирани како оперативни наеми.

(в) Друштвото како наемопримател

Средства кои се чуваат под финансиски наеми се признаваат како средства на Друштвото по нивната објективна вредност на почетокот на лизингот или ако пониска, според сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Соодветната обврска на закуподавателот е вклучена во извештајот за финансиска состојба како обврска за финансиски лизинг. Плаќањата за наемот се распределуваат меѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за лизинг со цел да се постигне постојана каматната стапка на останатата обврска. Финансиските трошоци се на товар на добивката или загубата, освен ако тие не се директно поврзани со квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализирани во согласност со општата политика на компанијата на трошоците за позајмување.

Плаќањата за наемот се анализираат меѓу капитални и каматни компоненти, така што каматниот елемент на исплатата е на товар на профитот или загубата во текот на периодот на наемот и претставува постојан дел од останатото салдо после капиталните исплати. Капиталниот дел го намалува износот кој се должи на закуподавателот.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2014 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.12. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.13. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.14. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Последователно залихите се вреднуваат и презентираат во извештајот за финансиска состојба по пониската од набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.14. Залихи (Продолжува)

Залихите на материјали, суровини и амбалажа се водат по набавни цени со што при ставање во употреба во производство се применува методата на просечни набавни цени.

Залихите на готовите производи и недовршеното производство се водат по плански цени со тоа што на денот на известување со пресметка на отстапување од планските цени се вреднуваат по стварни трошоци. Залихите се вреднувани по производна цена на чинење, во која се вклучуваат трошоците на производството (директен труд, директни материјали и општи трошоци на производството).

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.15. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати трошоци”. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.15. Финансиски инструменти (Продолжува)

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Вложувања во хартии од вредност

Објективната вредност на финансиските средства расположиви-за-продажба е утврдена врз база на нивната понудена цена на Пазар на хартии од вредност на денот на известување.

(г) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примениот надомест.

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

(д) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.16. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеан ризик од промена во вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.17. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, има право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени согласно законските прописи.

2.18. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2013: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, целосно е ослободено од обврски за данок од добивка, при што не пресметува и не плаќа данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.20. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.21. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

2.22. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Други приходи“.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.1. Пазарен ризик

(a) Ризик од курсни разлики

Друштвото е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има средства и обврски искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2014 и 2013 година се дадени во следниов преглед:

	<u>2014</u>	<u>Во денари 2013</u>
ЕУР	61,4814	61,5113
УСД	50,5604	44,6284

Друштвото не користи финансиски деривативи.

Еквивалентната сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	<u>2014</u>	<u>Во илјади МКД 2013</u>
Средства	45.209	37.289
Обврски	33.073	32.114
Нето	<u>12.136</u>	<u>5.175</u>

Анализа на сензитивноста на странските валути

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР и УСД. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со ЕУР и УСД. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на ЕУР и УСД за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на ЕУР и УСД за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на ЕУР и УСД за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	<u>2014</u>	<u>Во илјади МКД 2013</u>
Загуба	<u>(1.213)</u>	<u>(517)</u>

(a) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

(а) Каматен ризик (Продолжува)

Иако друштвото има значајни каматоносни средства и обврски на 31 декември 2014 може да се каже дека изложеноста кон ваков вид на ризик е мала поради релативната стабилност и мала флукуација на висината на променливите каматни стаки. Приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително независни од промените на пазарните каматни стапки.

(б) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на трговски стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со диверзификација на продажбата на Друштвото на поголем број на помали купувачи и нема значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно значајни купувачи.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.5. Проценки на објективната вредност (Продолжува)

пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	146.567	149.723
Приходи од продажба на странски пазар	84.188	82.263
Вкупно	<u>233.088</u>	<u>231.986</u>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Донации	2.088	-
Приходи од поврат на даноци	9.705	10.293
Наплатени штети	280	-
Приходи од одобрен рабат	1.121	2.105
Останати приходи	71	80
Вкупно	<u>13.265</u>	<u>12.478</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Промена на залихи	(1.397)	3.494
Потрошени материјали	130.629	122.931
Енергија и гориво	6.541	6.256
Резервни делови	1.942	3.137
Отпис на ситен инвентар	185	4.808
Транспортни услуги	5.732	5.041
Трошоци за одржување и заштита	1.070	1.290
Услуги	421	338
Вкупно	<u>145.543</u>	<u>147.825</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Бруто плати	38.972	40.058
Останати лични примања	<u>2.284</u>	<u>366</u>
Вкупно	<u>41.256</u>	<u>40.424</u>

8. АМОРТИЗАЦИЈА

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Амортизација на материјални средства	<u>11.068</u>	<u>9.529</u>
Вкупно	<u>11.068</u>	<u>9.529</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Трошоци за репрезентација	450	519
Дневници и трошоци за службени патувања	407	462
Отпис на побарувања	142	112
Вредносно усогласување на залихи	448	108
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	422	458
Провизија за посредување	2.786	2.914
Банкарски услуги	400	438
Трошоци за осигурување	450	576
Дадени одобренија	5.477	7.588
Казни, пенали	215	-
Останати трошоци	<u>4.351</u>	<u>2.991</u>
Вкупно	<u>15.548</u>	<u>16.167</u>

10. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ И КУРСНИ РАЗЛИКИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ		
Камати од редовно работење	<u>95</u>	<u>328</u>
Вкупно	<u>95</u>	<u>328</u>
ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Позитивни курсни разлики	<u>259</u>	<u>34</u>
Вкупно	<u>259</u>	<u>34</u>
Вкупно приходи од финансирање	<u>354</u>	<u>362</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ И КУРСНИ РАЗЛИКИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ТРОШОЦИ ОД КАМАТИ		
Камати по кредити	(318)	(179)
Вкупно	<u>(318)</u>	<u>(179)</u>
НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Негативни курсни разлики	(633)	(62)
Вкупно	<u>(633)</u>	<u>(62)</u>
Вкупно расходи од финансирање	<u>(951)</u>	<u>(241)</u>

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно законските прописи друштвото е ослободено од Данок на добивка, поради тоа што станува збор за Заштитно друштво, регистрирано согласно Законот за вработување на инвалидни лица.

13. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2014 година е направена врз основа на добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 16.457.433 денари (2013: 5.419.924 денари) и пондериран просечен број на обични акции во оптек во текот на годината завршена на 31 декември 2014 година од 71.709 (2013: 71.709), пресметано како што следува:

Основна заработка по акција

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето - добивка/(загуба) за годината (во Денари)	16.457.433	5.419.924
Дивиденда за откупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>16.457.433</u>	<u>5.419.924</u>
	<u>Број на акции</u>	<u>2013</u>
	<u>2014</u>	
Пондериран просечен број на акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	71.709	71.709
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	<u>71.709</u>	<u>71.709</u>
Основна заработка по акција (во Денари)	<u>230</u>	<u>76</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА (Продолжува)

Разводнета заработка по акција

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводнета)		
Нето- добивка/ (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции (во Денари)	16.457.433	5.419.924
Корекции на нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
	<u>16.457.433</u>	<u>5.419.924</u>

	<u>Број на акции</u>	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Пондериран просечен број на акции (разводнет)		
Издадени обични акции на 1 јануари	71.709	71.709
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции	-	-
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	<u>71.709</u>	<u>71.709</u>
Разводнета заработка по акција (во Денари)	<u>230</u>	<u>76</u>

Друштвото нема издадено хартии од вредност кој ја разводнуваат заработката/ (загубата) по акција.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Транспор средства	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на						
1 јануари 2013	439	112.188	409.305	20.148	-	542.080
Набавки	-	3.381	2.079	1.951	6.534	13.945
Намалување(отуѓување, отпис)	-	-	(4.973)	(874)	-	(5.847)
Состојба на						
31 декември 2013	439	115.570	406.410	21.225	6.534	550.178
Набавки	-	1.395	10.250	185	3.777	15.607
Пренос	-	-	6.534	-	(6.534)	-
Намалување (оттуѓувања, отпис)	-	-	(7.256)	(1.469)	-	(8.725)
Состојба на						
31 декември 2014	439	116.965	415.938	19.941	3.777	557.060
Акумулирана амортизација						
на 1 јануари 2013	-	79.885	372.680	15.398	-	467.963
Амортизација	-	2.702	5.336	1.491	-	9.529
Оттуѓувања	-	-	(4.973)	(874)	-	(5.847)
Состојба на						
31 декември 2013	-	82.587	373.043	16.015	-	471.645
Амортизација	-	2.761	6.648	1.659	-	11.068
Оттуѓувања	-	-	(7.256)	(1.468)	-	(8.724)
Состојба на						
31 декември 2014	-	85.348	372.435	16.206	-	473.989
Нето сегашна вредност на:						
- 31 декември 2014	439	31.617	43.503	3.735	3.777	83.071
- 31 декември 2013	439	32.983	33.367	5.210	6.534	78.533

Врз една машина е запишана хипотека врз основа на земен долгорочен кредит од Стопанска Банка АД Скопје (види белешка 20).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ЗАЛИХИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Материјали	26.371	26.730
Резервни делови	4.835	5.141
Ситен инвентар во употреба	1.358	1.595
Ситен инвентар на залиха	47	73
<i>Намалено за: Исправка на вредност на ситен инвентар во употреба</i>	<i>(1.358)</i>	<i>(1.595)</i>
Вкупно	<u>31.253</u>	<u>31.944</u>
Производство во тек	4.935	1.792
Готови производи	3.500	5.098
<i>Намалено за: Отстапување од стандардните (плански) цени на производите</i>	<i>(415)</i>	<i>(266)</i>
Вкупно	<u>8.021</u>	<u>6.624</u>
Трговски стоки	<u>1.253</u>	<u>1.083</u>
Состојба на 31 декември	<u>40.527</u>	<u>39.652</u>

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Побарувања од купувачи во земјата	70.408	63.457
Побарувања од купувачи во странство	41.765	36.015
Побарувања за аванси	510	3.034
Бруто побарувања од купувачи	<u>112.683</u>	<u>102.506</u>
<i>Исправка на вредноста на побарувања од купувачите (Белешка 16(а))</i>	<i>(4.226)</i>	<i>(6.729)</i>
Состојба на 31 декември	<u>108.457</u>	<u>95.777</u>

Побарувањата од купувачи не се каматносни.

Објективната вредност на побарувањата соодветствува на нивната сметководствена вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (Продолжува)

(а) Промените во исправката на побарувањата од купувачи во 2014 и 2013 година се дадени во следниов преглед:

	<u>Побарувања од купувачи</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 01 јануари 2013	9.015	9.015
Годишен трошок	(2.390)	(2.390)
Отпишани побарувања	104	104
	<u>6.729</u>	<u>6.729</u>
Состојба на 31 декември 2013		
Годишен трошок	(2.363)	(2.363)
Отпишани побарувања	133	133
	<u>4.226</u>	<u>4.226</u>
Состојба на 31 декември 2014		

**17. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Побарувања од државата	6.882	5.260
Побарувања од вработени	16	7
Аванс	-	-
Краткорочни позајмици	-	791
	<u>6.898</u>	<u>6.057</u>
Салдо на 31 декември		

Останатите тековни средства не се каматоносни.

Раководството на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Жиро сметки	7.713	7.085
Благајна	67	82
Девизна сметка	2.934	808
Краткорочни депозити	-	3.000
	<u>10.714</u>	<u>10.975</u>
Салдо на 31 декември		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. КАПИТАЛ

Капитална структура на Друштвото на 31 декември 2014 и 2013 е прикажана во следниов преглед:

	<u>Број на обични акции</u>	<u>% според Централен регистар на РМ</u>
Физички лица	28.781	35,43%
Правни лица	42.928	52,85%
Сопствени акции	9.513	11,71%
Состојба на 31 декември 2013	<u>81.222</u>	<u>100%</u>

	<u>Број на обични акции</u>	<u>% според Централен регистар на РМ</u>
Физички лица	28.139	39,24%
Правни лица	43.570	60,76%
Сопствени акции	-	-
Состојба на 31 декември 2014	<u>71.709</u>	<u>100%</u>

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Долгорочен кредит -Стопанска Банка АД Скопје	6.513	4.237
Краткорочен дел од долгорочен кредит	(1.122)	(626)
Салдо на 31 декември	<u>5.391</u>	<u>3.613</u>

Долгорочните финансиски обврски произлегуваат од договорот за мултивалутна рамка бр. 0802-503 склучен на 22.08.2013 помеѓу Стопанска Банка АД Скопје и Фустеларко Борец АД Битола. Имено, одобрената рамка е на износ од 300 илјади ЕУР од кои:

- 1) 100.000 ЕУР се наменети за долгорочно финансирање на опрема и додатни делови;
- 2) 100.000 ЕУР се наменети за долгорочно финансирање на опрема и додатни делови и рефинансирање на купена опрема и додатни делови;
- 3) 100.000 ЕУР се наменети за краткорочно финансирање на тековни потреби те обртни средства.

Од одобрената мултивалутна рамка искористен е дел од средствата на износ од 6.513 илјади денари. Рок на отплата на кредитот е 120 месеци од денот на склучување за долгорочното финансирање и 72 месеца од денот на склучување за краткорочното финансирање.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (Продолжува)

Каматната стапка зависи од валутата на земениот кредит и тоа:

- од 6% годишно за ЕУР
- од 6% годишно за УСД
- од 7% годишно за МКД

Обезбедувањето на кредитите е со хипотека на шестобојна офсет машина, заложно право воспоставено со нотарски акт.

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Краткорочен дел од долгорочен кредит	1.122	626
Салдо на 31 декември	<u>1.122</u>	<u>626</u>

22. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	13.946	12.830
Обврски кон добавувачи во странство	26.514	27.875
Салдо на 31 декември	<u>40.506</u>	<u>40.705</u>

Обврските кон добавувачи не се каматносни. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

Раководството на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

23. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Останати обврски		
Обврски за нето плата	2.494	2.381
Даноци и придонеси	36	35
Обврски за дивиденди	38	53
Придонеси од плати	266	224
Салдо на 31 декември	<u>2.834</u>	<u>2.693</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

- (а) Салдата на побарувањата и обврските на 31 декември 2014 и 2013, кои произлегуваат од набавките и/или продажбата на добра/услуги од/на поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПОБАРУВАЊА		
<i>Побарувања од купувачи :</i>		
Мал Метропол Дооел	2.998	6.282
Јан Комерц Дооел	2.602	93
Вкупно:	<u>5.600</u>	<u>6.375</u>
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ОБВРСКИ		
<i>Обврски кон добавувачи:</i>		
Мал Метропол Дооел	-	-
Јан Комерц Дооел	-	-
Вкупно:	<u>-</u>	<u>-</u>

- б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2014 и 2013 година се дадени во прегледот кој следува:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Мал Метропол Дооел		
<i>Приход :</i>		
- продажба	13.354	14.837
	<u>13.354</u>	<u>14.837</u>
<i>Набавка:</i>		
- материјал	-	14.088
- трошок	-	-
	<u>-</u>	<u>14.088</u>
Нето приход (расход)	<u>13.354</u>	<u>749</u>
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Јан Комерц Дооел		
<i>Приход :</i>		
- продажба	1.944	116
	<u>1.944</u>	<u>116</u>
<i>Трошоци:</i>		
-набавка на материјал	-	17.951
- трошок	-	17.951
	<u>-</u>	<u>17.951</u>
Нето приход (расход)	<u>1.944</u>	<u>(17.835)</u>
Вкупно нето трошоци со поврзани субјекти	<u>15.298</u>	<u>(17.086)</u>

Трансакциите со поврзани страни во најголем дел се однесуваат на превземање на долг, набавка на картон и репрезентативен материјал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2014

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

26. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Друштвото има вонбилансна изложеност на вкупен износ од 2.088 илјади денари врз основа на чинидбена гаранција во Шпаркасе Банка. Корисник на гаранцијата е Агенција за вработување на РМ врз основа на “Договор за исплата на доделените неповратни средства од Посебниот фонд за вработување на невработени инвалидни лица на неопределено време”

И вонбилансна изложеност на вкупен износ од 11.821 илјади денари врз основа на неискористен кредитен лимит од земен долгорочен кредит спрема Стопанска банка АД Скопје.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Томе Трајкоски
Директор

Годишна сметка на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола за 2014 година:

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

Годишен извештај за 2014 година